

1946

ОДГОВОР НА НЕКОИ ИЗНЕСУВАЊА ВО КНИГАТА "НАРОДНО-ОСЛОВОДИТЕЛНИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ВО ВИТОЛА И ВИТОЛСКО 1941-42 ГОДИНА"

Во оваа книга некои работи се изнесени неточно. Пишувањи се по нечие кажување, а кои се однесуваат за некои многу важни работи од НОВ. Има такви кои пишуваат и се величаат, како да е тоа нивни успех, у ствари се работи за присвојувања на туѓи заслуги.

П р и м е р:

1.- ТРАЈЧЕ ГРУЕВСКИ-''Павле'' во својот напис за одредот ''Даме Груев'' на едно место вели дека ''Свештарот'' го расформираше одредот во 1942 година.

Познавајќи ја целата ситуација на одредот од почетокот на неговото постоење, па се до неговото претенување и прераснување во батаљонет ''Мирче Ацев'', јас пишуваме на Груевски Трајчета-''Павле'' во целост го негирам, бидејќи до такво нешто не дојде, нити биле кога ''Свештарот'' го одредот расформираше.

Другар Груевски, ако го ова прочиташ, знај да одредот ''Даме Груев'' никогаш не бил расформиран, ниту е биле такво нешто во одредот спомнатото за расформирање. Знај да овој одред дејствуваше во Преспа под италијанска окупација и да на овој терен имаше услови за неговиот престој и акција. На овој терен не беа провалени партијските организации, сем во село Подмочани што беа затворени неколку членови на партијата. По 10 или 11 новембар 1942 година одредот по групи се собра во село Покрвеник, кое село се наоѓа на планина Галичица. Во с. Покрвеник имаше многу јака партијска организација. Тука бајракот го носеа стари комунисти - Јонче и Мите Трновски, како и други меѓу кои Панде Толевски, Танас Тасевски-Комитет и други. Овие, првите, имаа свои партијски другари и теша во многу села, како: Лескоец, Стеве, Коњско, Прелубје, Волкодери, Дрмени, Царев Двор и други села. Шекрај еваквата организираност по селата, во одредот се наоѓаа борци од Преспа, кои теренот го познаваа многу убаво, како и лутете од тој терен. Навистина, беше потребно да одредот привремено префрли на албанска теритерија поради презимување, во кое договорање со партијските раководства од Корча лично јас учествував и по моето испратено писмо до ''Свештарот'' да и он дојди во Корча, затоа што Околискиот комитет на Корча иарази желба да се сртне со кемесарот на одредот

за подеталие да се дегенерат се беравакот на одредот на нивна територија. Така "Свештарет" одговери на меето писме и дојде во Корча, каде се сретнува со другарите од Округлијскиот комитет на комунистичката партија на Албанија на 19 декември 1942 година. Тука на сестанокот се нив се дегенерираше за дејствувањето на одредот на албанска територија. Така на 31 декември 1942 година целиот одред префрлува на албанска територија и берави во албанска Преспа Фихќ во 9 села, каде е населението чисто македонски. Овде одредот останува до март месец 1943 година, каде што створи слободна територија и го омасеви покретот на овој дел од албанската територија. Всашност овој терен на албанска територија покасно беше централно место за престој и позиционирање на многу одреди, батаљони и партизански бригади.

Ето другар Груевски зашто е одењето на "Свештарет" во Албанија и од ова нека ти биде јасно за секогаш, дека одредот "Даме Груев" никогаш не се распаднал нити бил расформиран, како што ти пишуваш во твојот напис во книгата "Народно-ослободителни" партизански одреди во Битола и Битолско 1941-42 година.

2.- ВОЈНОВСКИ ПЕЦО-Кече во својот напис во истата книга пишува за ликвидирањето на шпиунот Цане од селе Лера Битолско, како да борци-те го дезнадејте дека овој шпиун е уфрен во некоја единица и го вразле, а штабот го сеслушувал и дека војниците, бајаги, го одзеле од сеслушувањето и го докусуриле, што е сопствено неточно.

Накалест, другарот Пеце позиши нее меѓу живите и нему лично да му одговарам, али вистината еа ликвидирањето на шпиунот и Цане е евакуиран шпиунот Цане Сарафов од селе Лера Битолско по 15 септември 1944 година. Цане е камуфлиран партизан, што више и командир на неведејдени партизани од Битола и Битолско, која единица броеше околу 90 - 100 души и на пат за с. Љубоејце во партизанската база, со единицата прави кратек одмер во селе Подмочани Преспа.

Видејки единицата беше на одмер сместена сопствено покрај патот, каде постоеше опасност од позиционирање на германски единици од соседна Албанија, те јас наоѓајќи се тука, и пријдов на единицата и побарајќи да стопански му забележи именниот командир, за да му предочам од постоејката опасност, бидејќи сите беа полегнати и повеќето спијеа. Буден беше само еден стражар. Ќу пријдов и го запрашав од каде е? Ми одговери дека е од Лера. Тога ми падна наум и го запрашав пешто бил од Лера да ли го познава Цанета. На мое изненадување стражарот ми одговери

дека го знае и дека е тој нивни командир и дека тука и тој се берците спие. На стражарет му реков да не го буди одма, ами после 10 - 15 минути да го разбиди Цанета и да дојде во Народно-ослободителниот одбор во селоте Подмечани, за да се деговориме каде да е сместиме единицата.

Јас после разговерет се стражарет одма влегов во зградата на одборет која се наоѓаше на 20-сетина метра од местото на стражарет и таму во одборет одборници беа Кечулевски Крсте - претседател на одборет, брат му Мите Кечулевски, член на одборет, Кусаковски Цветко, член на одборет, потоа тука беше и пандурет Алексо од с. Гричари, како и писарет Шарковски Мите. На овие им кажав за случајот и им ги замолив да ми помогнат за вразување на шпиунет Цанета кога ќе дојде во одборет. На Цветко му реков да ја куката на Кимета земе едно јаке за вразување, што Цветко денесе едем еглавник и по малку време Цане чука на вратата. Јас беш зад врата наоружан со автомат и пиштол, а Крсте го пеинуди да сене на пенапред припремениот стол. Овој седна и јас од позади му наредив да ги крене рацете нагоре. Теј извика дека е некоја грешка. Рацете тешко ги креваше, али ги крене. Потоа му наредив на Алексо пандурет да му го одзема пиштолет бровник југословенски. По ова беше врзан. Го прашав зашто рече дека е грешка? Одговери дека е он другар од покојниот Стиф Наумов и да е главен соработник на одредет "Даме Груев". Тогаш го прашаф? Да ли си ти тој што на тој одред му ставаше отреф во храната? Рипна од столет и рече дека тоа нее верно. Го запрашаф и му реков ако тоа нее верно, да ли е верно тоа дека е намести за-седата се Бугарите на реката Шемница за да го ликвидираш одредет? Тогаш, седна на столет и не одговери ништо. Понте овие денови наши шефери од касарната Ресен креваа воен материјал и брашно во базата во село Љубојно. Јас напишав писмо до комесарет на базата во Љубојно Мусалевски Алексо, со молба да се понатака не редовен пат сеслуша и за стоечите недела казни.

Оваа е истината за ликвидирањето на шпиунет Цанета од Лера.

3.- Покојни СПИРОВСКИ ИЛИЈА-“Панде” во својет удел во пишувањето на истата книга, покрај другото вели на едно место дека Герче “Свештарет” после 17 декември 1942 година, заминал повторно во Албанија во градот Корча за да ги доврши запечнатите разговери за преминување на одредет “Даме Груев” на нивна територија.

Накалест и во овој случај морам да одговарам на невистини изнесени во книгата и на овој покојни другар, бидејќи книгата е добив во миналота 1984 година во месец август и јасно ми е дека не можам да вле-

гувам во личен дуел со пекојниот Илија, али поради тоа за да се знае која е истината, морам тоа да го направам.

Јас за "Свештарет" и неговото патување во Албанија во 1942 година, заборуваа и на неодамне одржаниот симпозиум за животот и делото на Георги "Свештарет" и неговото патување во Албанија, за кое заборуваа и се преизнесоа и многу други учесници на симпозиумот, одржан во Стари Дојран, како например: Ламбевски Бече од с. Царев Двор, несител на партизанска споменица 1941 год. Ристевски Ефтија од с. Педмочани, несител на партизанска споменица 1941 година, Наумовски Јердан-Калче, несител на партизанска споменица, редем од с. Педмочани, сите тројца од Преспа.

Вистината за патувањето на "Свештарет" во Албанија, е ова:  
*(ОКТОМВРИ)*  
При крајот на месец ~~септември~~, поточно околу 20. септември 1942 година поради влошеното здравје и белеста, која си ја влечеше од порано како пилот болесник, партијската организација денесе одлука тој да се времено смести во с. Курбиново кај Трајан на споравок, а на неговото место комесар на одредот го замени, додека не се врати "Свештарет" пек. Илија Спиревски-Панде. Ваш во свој временски период одредот западна во една мешавина незавидна положба, како економски за храна, така и политички, бидејќи естанавне одсечени се заднината, поради хапсането на сите партијски организации и членови во Ресенско, така што естанавне без врска со теренот.

Во една таква положба, која се уште повеќе влеше при крајот на ектомври по нападот во селото Сопотско, Преспа, кога одредот беше разделен на три групи.

Јас најгајки се најпрвин во група од четверица, а покасно сам се Илиевски Славе-Стеве, а потоа се одвои и од него и заминав за село Кејско, од каде успеав да се поврзам, по заслуга на Тасевски Јердан од с. Кејско, се албанската партија во село Глебочани - Албанија, а потоа се поврзам, единсно добив врска да се поврзам со другарите од Окелискиот комитет на КПА во Керча, бајки начин да другарите од Окелискиот комитет дозволат престој на одредот "Даме Груев" во Албанија. Ово го направив, иако многу деста ризичне по мојот живот, самостојно без да се консултирам со биле кого. Кога веќе добив потврден одговор од другарите на Окелискиот комитет во Керча Илија Будински, секретар на Градскиот комитет во Керча, Беар Штиља, секретар на Окелискиот комитет и Илија учителот, тие изразија желба да се сретнат со комесарот на одредот "Свештарет" за кого јас им заборуваа. Јас се писмо упатено преку нивна врска го известив "Свештарет" за мојот петфат што го презедеа и до каде дојдов и во писмото го замолив да

дејде во Керча за да се запознае со другарите од Околнискиот комитет, бидејќи така тие изразија желба. "Свештарет" дојде во Албанија на 19. декември 1942 година. Меете писмо на "Свештарет" го наенѓа во пештерата во село Покрвеник, каде се писмото е запознаен и пекојниот Илија Спиревски. Овој е единствено патување на "Свештарет" во Керча на запознавање со другарите од Околнискиот комитет и друге патување за таа полза, кое го споменува Илија Спиревски за "Свештарет" немало. Могутоа, да не бидам погрешно сфатен, јас заборувам за во 1942 година и за патувањето кое беше направено на мојот певик за деговер за беравак на одредот во теритеријата на Албанија, кое е единствено патување на "Свештарет", а пекасне во 1943 година "Свештарет" заедно со одредот има патување на албанска територија, али не за никаков деговер, ами за беравак се целиот одред.

Далеку од тоа да јас одам да некоге смалевакувам, меѓутеша, должен сум да ја кажам истината, дека беравакот на одредот и деговерет за превземување во Албанија, е моја чиста заслуга, а тоа се потврди и во исказите на споменатиот симпозиум во Стар Дојран од живите сведители.

- Во истата книга од истиот писател - Спиревски, напишана е невистина, кеја се споменува и во поглед на учесниците при формирањето на одредот "Даме Груев", кое го споменува во написет: "Бербениот пат на одредот "Даме Груев" - 10 години од формирањето на Битолско-преспанскиот одред "Даме Груев", каде вели: "... вечерта на 6. јуј 1942 година, свечено беше прославена 10-годишнината од формирањето на партизанскиот одред "Даме Груев". "Ова е во ред. Али не е во ред што понатака вели: "На прославата присуствуваат учесниците при формирањето на одредот "Даме Груев" во 1942 година, и тоа: Јован Јовановски, Нико Стефановски, Ниро Карловски и Петре Арабакиевски"....

Пишуваче дека напред споменатите другари со ред, кој ги набројува, е сосема неточно, бидејќи ниеден од овие споменати другари не бил присатен при формирањето на одредот, ниту пак знаеле дека се формира одред во овој дел на Преспа, сем Стефановски Нико, кој нее борец на одредот нити присуствува при формирањето негово, ами истиот знаел за неговото формирање одтаму, затоа што тој ги префрлуваше илегалците од територија на Преспа, која беше под италијанска власт во село Сопотско, во Преспа под бугарска територија, кој во ова време е многу заслужен теренски работник член на нашата партија.

*К. Димитровски „Мирче“*

РАСКАЖУВАЊЕ НА НАШИОТ СОРАВОТНИК ГОРГИЕВСКИ НАУМЕ  
РОДОМ ОД СЕЛО ШУЛИН - АЛВАНСКА ПРЕСПА, А 1947 ГОД.  
КОЛОНИЗИРАН ВО СЕЛО РОСОМАН КАВАДАРЕЧКО

- 1.- Во 1942 година членови на ОК на КП Албанија биле: Петри Пепи, Таси Буши, Авди Садик од с. Кишница и Спиро Пелистер.
- 2.- Партишка организација во нашиот реон формира Трновски Јонче од с. Покрвеник - Вардарска Преспа. Тоа беше на 09.09.1943 година, а шаскоро формиран е и партишки комитет за нашите 9 села. Овој комитет го раководеше Трновски Јонче се додека беше на нашиот терен некаде во 1944 година.
- 3.- Илија учителот Албанец - Католик убиен е во демострациите јуни - јули 1943 година во град Корча. Тоа беа големи демонстрации против фашизмот. Комитетот со седиште беше во с. Шумин.
- 4.- Излезените партизани од с. Пустец-Дрене и Митре од Шулин, тие излегоа во месец - крајот на февруари или средината на март 1943 година, а со нив беа и ? но тие избегаа, додека Дрене и Митре беа убиени под сумња да не избегат и тие.

31.07.1987 год.

СВЕДЕНИЈАТА ГИ ПРИВРАЛ  
ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МИЧО

НЕКОИ ЗАВЕЛЕШКИ ЗА ИСКАЖУВАЊАТА НА ЕФТИМ РИСТЕВСКИ  
ВО КНИГАТА "ДОЈРАНСКИ РАКУВАЊА-85 - ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ-НАРОДЕН ХЕРОЈ

Другарот Ефтиј Ристевски во споменатата книга на стр. 142 вели:  
"Сепотско на 22 октомври 1942 година одредот "Даме Груев" беше прераспореден според планот во три групи. Две групи се префрлија во јужна Преспа под Италијанска фашистичка окупација и една остана во Северна Преспа под бугарска фашистичка окупација на планината Бигла".

Мене ми е жал што вакви невистини доаѓаат од мојот другар Ефтиј Ристевски, али јас сум должен да ја кажам вистината, па било тоа да е Ефтиј Ристевски или биле кој друг. Сето што е напред речено од него во цитатот е невистинит во целост.

Еве ја тачната вистина:

Одредот "Даме Груев", чив борец беше и самиот и учесник во оваа акција, преди да дојде во Сепотско на 22 октомври 1942 година, немаше никаков распоред пред влегувањето во село во некакви си групи. Групите се створија случајно без да бидеме командно распоредени, ами бевме нападнати одма по влегувањето во селото, така што митингот кое имавме организирано, не беше ни завршен, а Бугарите нападнаа и ние во бегањето се раствуријме стварно во три групи, и тоа:

1. група: - Веселиевски Науме - овчарет,  
- Трајчевски Мите - старејче,  
- Пановски Гавро - јунуша  
- Секуловски Крсте - Јордан  
- Тодоровски Ице - Вет,

Оваа група остана на Бигла Планина се до 26/27. ~~октомври~~ 1942 година

2. Група: - Спировски Јлија - Панче,  
- Јутевски Пеце - Малчик,  
*јубаџек* - Илиевски Илија - Томе,  
- Димитровски Круме - Слебодан,

Оваа група, до 29/30. октомври боравеше во планината Бигла, али одвое од првата група, иако на истата планина.

- 3.- Група:- Кусаковски Косте - Саве,  
- Илиевски Славе - Ставе,  
- Мешулин Виктор - Бустрик,  
- Глебочки Ице - Ирче, *"Мирче"*,  
- Наумовски Јордан - Калче, и  
- Игњевски Илија - Цветан.

Оваа трета група, одма уште со судирот на бугарската војска, се префрли на натиротијата која е држеше италијанската војска и тука во споставува врска со Стефановски Џивко и Парговски Лазе од с. Педмеша и, како и на некој други, кои не беја членови на партијата, како

например Калуциев Панде и неговиот татко, потоа Буцевски Ѓубин и други.

Од ова се гледа дека иниедна група не е префрлена во Јужна Преспа на Галичица.

Пенатаму, другарот Ефтиј Ристовски, во споменатата книга, вели дека префрлувањето на Овчаровата група од Бигла во с. Покрвеник во третата декада од месец новембар 1942 година.

Нека Ефтиј извини, али Овчаровата група од Бигла за с. Покрвеник се префрли на 26/27 декември 1942 година, откако предходно го имаа добиено писмото од Трновски Мите и Спировски Илија-Панде, а не како што тој вели во ноември 1942 година.

Чудно, како Ефтиј Ристовски не знаел за овие две групи, сега една, дека се споме баш во с. Подмочани - во лозјата. Тука отворено разговаравме што сега и бевме на терет на Стефановски Јивко и Парговски Лазе и на нашите фамилии ~~жилиши~~, што значи ни помагаа луѓе организирани и неорганизирани, некој помалку, некој повеќе, Например, јас од 1. ноември се сретнаав сам и со оваа група што е со Јивко и Лазе. Средба имав и со Лазов Јонч <sup>18</sup> од с. Подмочани. Од с. Жидмишки Гричари со Мерсели Кадри - шилтар, Раповски Киме - почесна врска, со моите родители, кој живеа со Илиевски Славе - Стеве, останавме 15 - 16 дена. Србиновци: Цветке, Милан, Славка. Потоа, Тодоров Кирче, освен Киме, другите не беа организирани. Чудно и за размислување, како другарот Ефтиј Ристовски не се појави да не види и да ни даде малку корак во овие најтешки денови за нас, а тој Ефтиј тука беше во селото Подмочани.

Истиот тој другар Ефтиј Ристовски во истата таја книга на стр. 143 вели: "Не подобрувањето на здравјето Сфештарот во втората половина на декември 1942 година тој повторно заминува за Корча Албанија ~~ж~~ во придружба на партизанот од одредот Круме Димитровски-Миче, кој знаеше албански јазик".

Да го прокоментирам оваа изнесување на другарот Ефтиј Ристовски.

Читајки ги изнесувањата на Ефтиј во истата книга, дојдов до уверување да другарот Ефтиј скоро целиот негов текст од страна 139 па се до 143, со мали исклучеци, останатото е превземене од покојниот Илија Спировски - Панде.

Се прашувам, од каде оваа сознание на Ристовски Ефтиј/декември 1942 година тој повторно замина за Корча/ и тврдам да другарот Ристовски Ефтиј за оваа работа појма немаше. Ако ева го знаел тогаш, без друге требеше <sup>зда</sup> знае и за првиот пат кога отишол Свештарот - Гоче во Корча.

Второ, од каде Ристевски Ефтим знае дека јас сум бил во придружба на Свештарт, кога Ефтим не беше партизан и нашите маки тој не ги знаеше, односно, ако ги знаеше, тој тоа го премолчи. Тој е партизан од летото 1943 година, те сете што е напишано од Ефтим до страна 143 е позајмено.

Кога читателот го чита Ефтима, добива сознание да е тој партизан од формирањето на одредот Битолско-преспански "Даме Груев".

На истата 143 страна од споменката книга /позајмил/ вели: По директива на Главниот штаб на народно-ослободителна војна и партизанските одреди на Македонија Битолско-преспанскиот одред "Даме Груев" под раководство на политичкиот комесар -Свештарот во почетакот на април 1943 година се префрле во Егејска Македонија".

Од каде ова сознание на Ристевски Ефтим за Директивата на Главниот штаб за одењето во Егејска Македонија во април 1943 година? Ова го велам затоа што Ефтим не беше во одредот, ами беше домаму во селото Педмочани. Переши овакви пишувачи дојдовме до една забуна меѓу нас, а нарочите на историчарите и читатчката публика од областа на маатеријали и книги издадени за револуцијата, кои книги и весници до сега се пишувани во многу наврати.

ПРОКОМЕНТИРАЛ  
ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ „Мисо“  
Борец на одредот "Даме Груев"  
од 28.08.1942 година

ВО КНИГАТА БИТОЛА И ВИТОЛСКО ВО НОВ 1943/44 ГОДИНА НА СТР.145  
ДОКТОР РИСТО КИРИЈАЗОВСКИ НАПИШАЛ, ПОКРАЈ ДРУГОТО И ОВА:

"Леринската партијакс организација зимата 1942 година прифати и им укажа гостопримство на поголем борци од партизанските одреди "Даме Груев" и "Јане Сандански", кои поради притисок на бугарскиот окупатор беа присилени да преминат и да предстојуваат во Леринско и Костурско."

Најверојатно, другарот Ристо Киријазовски не ја познава работата со одредот "Даме Груев", па и од таму нетачно се произнесол за "Одредот Даме Груев". Овој одред до 17 март 1943 година нее бил на тој терен, те до таја дата и година не беше на споменатиот терен.

Се овеј одред "Даме Груев" неколку доктори на науки и други доктори докторираа и магистрираа пред разни комисии и прават разни шпекулации. Им препорачувам на таквите и на други пишувачи, кој показно стапиле во одредот "Даме Груев" да не ја земаат оловката и книгата и да пишуват нетачни работи, додека не дојдат до стварната вистина за она што сакаат да пишиваат. Нека не остават нас на мира да ја изнесеме тачната вистина, бидејќи нее добре да се прават разни деминформации и забуни за нашата историја.

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ  
боец на одредот "Даме Груев"  
од 28.08.1942 година

# погръдно до 8 Фирма

Борис Стерјевски,

Ве расказват Битела и Бителско ве НОВ 1941 - 1942 г. на страница 416 пишуват за тоа: "

" Труевето на другари ед Окружниот оперативен штаб и други другари".

Серафим успеа да го прими ед Романите илегалецт Ильче Гекане ед Битела кој беше ед Бугарите осуден на смрт во отсасте и требаше да биде префрлен во одредет. Но, поради тешките настани, Геканет остана во с. Ретине, а нерано затворените рентани веќе беа ослободени ед судет и пуштени дома.

Претходната вечер Тенко Даскале бил заминат за Јаки Лавци, а при поилекувачето оние другари се разделиле, така да оние ед споменатиот штаб се певлекле во кумата Евлев Дел, а останатите берици во кумата Спорин Дел. Последниве биле четверница и изгледа се заминетиле ед отровет и неможеле да јадат пенатаму, пукавете во некта спрети неделата траене сколу три часа. Во неделата, и том се раздели, селото беше блокиране, евчарите беа изети и останатите се свидете и селе, а Бугарите се фалеа дека ќе го запалат селото Лера. Четверницата другари Спорин Дел беа откриени ед бугарската војска сколу четири часет пепладие, кога еден беше убиен на самото место, по народност Евреин (Ареи Аруести), друг беше ранет и успеа да се заселне и спаси (Ванде Лазаревски), а Иле Гекане и Панде Јеваневски ед Нижеполе без запланити и доведени во маките во месноста Батици, каде ито Гекане е стрелан, Панде е одведен во Кахани, па во бителскиот затвор. Се спасиле и другите другари и тој заминав кон Евлев Дел (Трајан Белев-Гено и Нисим Алба-Мики).

Билансот на отровет, односно на предаството на Серафим и Лазе певакот беше: Двајца берици убиени, еден ранет и спасен и еден запленет и затворен, а останалите се спасија. Значи, членовите на Окружниот оперативен штаб Тенко Даскале и Трајан Белев-Гено, на кои "пикираше" бугарската полиција, заседне со двајцата предавници ед Лера, останаха неповредени, благодарение на нивната снаедливост и други фактори.

## НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА ПАРТИЗАНСКАТА "ФЛОТА" НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Бројните преминувања од Преспа за Албанија и обратно, како и од Преспа за Грчка и обратно, сврзани се со заслугите на одредени другари од село Коњско, кои заслужуваат да се каже некој збор, бидејќи нивните заслуги на овој план се недокнадиви во корист на одредот "Даме Груев", а со самото тоа и за покретот уопште на овој деј од теренот и им припаѓа заслугата што секогаш успешно се минуваше преку овој воден пат и не престана да функционира и во најтешките моменти за одредот. Затоа, должен сум да за овие луѓе и нивниот допринос во овој поглед напишам неколку збора.

### ДЕЊЕ ОБИЧНИ РИБАРИ, НОЌЕ "МОРНАРИ"

На чело на овој, наречига, партизански морнарски одред се наоѓаше името ТАСЕВСКИ Нанчо ЈОРДАН од с. Коњско-Преспа, а во "неговата морнарица" се редеа имињата на другарите од с. Коњско, и тоа :

- Георгиевски Живко ,
- Петровски Тодор ,
- Кире
- Фидан
- Крсте
- Павле
- Мите

Првпат кога Битолско -Преспанскиот одред "Даме Груев" западна во една тешка, за миг и безизлезна ситуација, кога се решаваше судбината на одредот, што се вика, "бити или не бити" во зимата на 19-42/43 година, во тие тешки мигови со помош на Тасевски Јордан, откако тој ја воспостави врската со партијската организација во с.Глабочани-Албанија на 25 ноември 1942 година бев префрлен од с.Коњско за с.Глобочани дење, потоа следат безброј други префлувања како на поединци партијски позадински работници, курири и целиот одред, и тоа :

30

- На 29.XII.1942 година префлувување на Битолско-Преспанскиот одред "Даме Грев" од с.Којско Преспа- за с.Глобочани Албанија;
- На 9/10.II.1943 година префлувување на одредот со чунови од с.Глобочани- за с. Којско ;
- На 20/21.II.1943 година префлувување на одредот од с. Којско Преспа -за с. Глобочани Албанија;
- На 10.III.1943 година префлувување на одредот од с.Глобочани Албанија за с. Којско Преспа ;
- На 10-11 март 1943 година префлувување на одред од с.Којско Преспа за с.Нивице Егејска Македонија заради одржување митинг и повторно вечерта враќање на Битолско-Преспанскиот одред "Даме Груев" за с.Којско.Овие денови дојдоа 5 другари од четата на Јане Сандански.
- Потоа следат превезување на Битолско Преспанскиот одред "Даме Груев" од Преспа за Албанија, префлувување и одржување редовна курирска врска на релација с.Којско преспа-с.Глобочани Албанија и обратно. На 16.III.1943 год. од с.Којско за с.Нивици Егејска Македонија, потоа од малото езеро со чушки пл.Врбица ина 17.III. 1943 год. с.Бесвиње се редат префлувувања на позадински партизки работници на истата линија, како на пример Трповски Јонче, член на поткомитетот во Преспа,
- Стефановски Живко член на комитетот во Преспа,
- Трковски Дијко, командир на Преспанскиот одред "Даме Груев",
- Георгиевски Киро-Дејан, член на главниот штаб на Македонија
- И други раководни другари и курири на Главниот штаб на Македонија на релација с.Којско Преспа-Албанија, Којско-Нивици Егејска Македонија, Којско-Асамати, Асамати-Којско, Којско-Наколец и други.
- Сите овие патувања се изведуваа секогаш искаже под едни ненормални услови, затоа во сето ова време на Преспанско езеро имаше среден патронлен брод добро вооружан со лесно и тешко оружје на италијанската монаршија, кој беше со седиште во село Тумимец Албанија и непрестано деје и искаже крстареше по езерото.
- Под такви околности другарите од с.Којско со своите чунови, кои ги нареков "партизанска флота" никогаш и не беа откриени и без загуба, што заслужува секоја пофалба за укажаната храброст и пожртвуваност, бидејќи секое нивно патување и тргнување на пат преку езерото беше ризично и неизвесно од моментот на тргнувањето па се до пристигнувањето било на одење или враќање од с.Којско па било тоа во правец на Албанија или Егејска Македонија и назад.

Бројноста и составот на одредот на ден 28.8.1942 год. кога ние наведените другари пристигнавме во одредот, беше следното :

1. Јосифовски Јосив- Горче Швештарот, полт.комесар на одредот,
2. Веслиевски Науме- Овчарот, командир на одредот,
3. Спировски Илија- Панде, заменик на политички комесар,
4. Трајчевски Мите - Спрајко, борец,
5. Секуловски Крсте - Јордан, -" -
6. Илиевски Славе - Стево, -" -
7. Игњевски Илија - Цветан, -" -
8. Виктор Мешилин - Бустрик, -" -
9. Тодоровски Ицо - Фет, -" -
10. Наумовски Стеван-Стив, раководител
11. Ѓорѓиевски Стерјо-Жорж борец
12. Јовановски Илија- Томе -" -
13. Јутевски Пеце -Малчи -" -
14. Поповски Гавро - Јунуша -" -
15. Богоевски Мите -
16. Леон Богрич Словонец од Истра

Наведени :

17. Кусакоски Коста - Саве борец
18. Наумовски Јордан- Калчо -" -
19. Глобочки Ристо -Мирче -" -
20. Ивков Крсте - Велко -" -
21. Димитровски Круме, Слободан-Мичо борец

Во оваков состав одредот бевме до 12 септември 1942 год. до кога бројчано одредот почнува да се намалува поради судири со непријателот и други причини -оправдани и не оправдани.

- на 6./9.1942 год. од одредот ни дезертира Ивков Крсте -Велко од село Подмочани.

- На 12.9.1942 год. при судирот со непријателот во месноста бонска корија ни загинаа; Наумовски Стеван Стив и шtotуку излезениот Богоевски Мите од с. Болно.

- На 22.октомври 1942 год. во борбата во село Сопотско-Преспа со Бугарите , ни загина Георгиевски Стерјо-Жорж.  
По акцијата која ја имаше одредот во село Сопотско-Преспа со Бугарите дојде до расцепкување на одредот во три групи на Бигла Планина командирот на одредот Овчарот на 29/30.X.1942 год. своеволно одлучил да другарите: Пановски Гавро-Јунуша и Тодоровски Ицо-Фет појдат во Битолско што е и сторено, кои потоа се приклучуваат во одредот Јане Сандаски.

На 18/19, ноември 1942 год. во близината на селото Подмочани -Преспа, при неуспешниот атентат на шпиунот Каќановски Трајко од с. Подмочани, беше ранет Кусаковски Коста- Саве- кој на 20. ноември истата година е стрелан во с. Подмочани пред насила собраниот народ.

По овој случај и други неповољни околности за одредот на крајот на ноември, односно почетокот на декември 1942 год. Бугарите го заробија Глобочки Ристо "Мирче".

Некаде во деновите на ноември, пред случајот со Косте, ВД. комесар-от Спировски Илија-Панде, од одредот ги пушти другарите Јовановски Илија -Томе и Јутевски Пецо-Малчик, да заминат за Битолско со задачок да на ден Велигден 1943 год. на одредено место кое место го знаеле Пецо Малчик, Спировски Илија-Панде, ~~Веслиевски Науме-~~ Овчарот, да на тоа место појде Малчик и Томе да на буката направат 3 заресци со секира, кое значи знак дека се другарите живи и да на другиот ден се состанат со патролата која појде по нив.

Патролата од одредот појде на закажаното место, но нив ги немаше со знакот-по ова, патролата се врати во одредот.

Напоменувам дека Малчик и Томе беа пратени на тој терен на зимување, за да се одредот растерети преку зимата, напролет како што напред изнесов на ден Велигден требаше да го стават знакот со секирата и тука да ги превземат другарите од патролата.

После овие сите настани одредот фактички остана преполовен и бројчано, па се на се 10 борци останаа и тоа :

1. Јосифовски Јосиф -Ѓорѓе Свештарот, политич. комесар,
2. Веслиевски Науме -Овчарот, командир на одредот,
3. Спировски Илија -Панде, заменик на полит. комесар,
4. Трајчевски Мите -Старејко, борец
5. Секуловски Крсте -Јордан -"-
6. Илиевски Славе -Стево, -"-
7. Игњевски Илија -Цветан -"-
8. Виктор Мешилук -Бустрој -"-
9. Наумовски Јордан -Калче -"-
10. Димитровски Круме-Слободан -Мичо -"-

Во ваков состав заеднички одредот ја презимува зимата 1942/43 год. на територијата на Албанија, за што понатака ќе зборувам.

Овде треба да напомнам дека преди нашето доаѓање во одредот во истиот боравеле и могу други борци, како на пр :

- Велковски Горо -Коста, кој бил командир на одредот, преди да ја таа должност преземе Веслиевски Науме-овчарот,

- Божиновски Пецо - Кочо, бивши интендант на Одредот,
- Ламбе Башковски - Јане,
- Нечевски Вангел - Тунелот,
- Перо Перо - Јане

Овие пет другари при наместената заседа на реката Шемница од страна на Бугарската војска, а во координација со шпионот Јане од село Лера, се отцепиле во бегањето и пошле према Битола-Лавци.

Партискиот Комитет од Битола ги задржува и од нив и др. нови дојдени формира Одред " Јане Сандански " .

Димитровски Круме - Мичо,,

*К. Димитровски*

РАСЧИСТУВАЊЕ НА СЛУЧАЈОТ НА МОАРЕМ МАМУШЛАРИ  
РОДОМ ОД с. ВЕЛА ЦРКВА - ПРЕСПА

Случајот на Моарем Мамушлари го имам подолго време самоиницијативно испитувано и колективно. Од целокупното испитување со сведоштва, тогашната посекба за време на окупацијата е следната:

Гани Мечов, сии на виден големоалбашец, еден од водачите на балистите, приврзаник на Муса Крани, Тефик Мечо од с. Гричари ми раскажа дека неговиот татко за Моарема му рекол: Моарем беше полицајец, потоа стана балиста, но во некои борби со партизаните бил заробен и така останал се нив. Го заробиле март/април 1944 година.

Исказот на Јусуф Демов од с. Гричари: На моето прашање во 1983 година, ми кажа дека Моарема не го видел ни како полицајец, ниту како балиста, а Јусуф во тоа време беше балиста.

За да сознанието за Моарем Мамушлари биде поуверлив и појасен, јас во согласност со претседателот на Здружението на борците од НОВ на Ресен другарот Теговски Димитрики и историчарот Кице Јанкулевски на 14, односно измеѓу 14 и 20 август 1987 година, каде беше и сведокот Исов Назар, кој за време на окупацијата малку време беше пандур во епштијата Подмочани, потоа стапи во редовите на ~~зупацијата~~<sup>полицијата</sup>, а по капитулацијата на Италија во септември 1943 година тој станува во редовите на Муса Крани-балиста, истиот за Моарема, вели: Со Моарема доста време работевме на чадето према Отешево, потоа јас појдов за пандур во Подмочани, а потоа во полицијата и тога јас никаде не го видов Моарема како Полицаец.

На мое прашање, а да ли го видовте како балиста, Назар беше категоричен, дека и како балиста не го видел Моарема.

Према исказот на Тодевски Панде, првоборец од с. Покрвеник, тој за Моарема вели: дека Моарем март/април 1944 година стапил во контакт со Панде, кога Панде бил на лекување во партизанска болница во Корчанскиот крај во Албанија. Командата на партизанска единица каде бил Моарем партизан, му рекла на Моарема дека има еден Македонец партизан ранет и не можиме да се разбереме со истиот, те потребно е да појдиш да се разбериш за некои Пандеви потреби. Такај Моарем дошол кај Пандета како партизан. По оваа средба и Пандета, Моарем е префрлен во нашите единици.

Према изнесено, за Моарема имаме еден исказ дека бил полицаец и балиста, два исказа дека не го виделе како таков и исказ на Пандета кој го знае како партизан.

Видејки такви вести кружат и наоколу за Моарема, затоа јас и појдо на ова за да се стави крај на таквите гласила и знае што е истината, а за тоа најповеќе, сметам, дека може да ни каже самиот Моарем што е и како е и да му се стави еднаш крај на тоа ширење на гласовите.

Да го додадам и ово за случајот Моарема, кое напред не го спомнав: има некои сознанија дека и самиот Моарем некаде се искажал дека тој стварно бил во албанската полиција ~~ктирикњих~~ али додека бил во тие редови, тој одржавал врска и со нашиот покрет. Па затоа напред реков дека <sup>Најубаво е</sup> самиот овде да се изјасни што е и како е, ~~кхинјубнивх~~

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МИЧО

# Зе чиевски Ричард од с. Кривени Стрелца

После ослободувањето, на на многу пати среќавајќи се со луѓе од револуцијата 1941-42 год. до ослободувањето во Преспа зборувајќи за настаните од тоа време за политичките затвореници и животот и борбите на одредот Даме Груев. Во разговор со многу другари кои беа во најтешките денови беа во затвор се појавија и такви кои за кал Фрлија клевета - навреда за еден другар од отпорот и движењето. Овие коментари за кои ќе стане збор подсказа за кои се однесува клеветата, беа далику од настаните, односно беа во затвор и за ситуацијата на тененот неја познаваа. Поради оваа клевета како сведител на настаните и во знак на заувалност и поддршката кој и ја даде нашиот соработник должен сум како припадник на настаните во тоа време даја кажам вистината за овој наш другар.

Се работи на Илиевски Стерјо од с. Кривени Преспа, брат на Илиевски Славе "Стево" кој беше партизан во доредот Даме Груев".

Бугарскиот фашизам по секоја цена е со сите државни агенции и нивни помагачи сакаше да револуцијата по нашиот дел на Преспа наполно ја поништи. Секаде каде што постоеше. Така и во наша Преспа ги превзеде сите мерки да движењето на отпорот totally го поништи. Фашистички преземени мерки да се преку разни мачења: кршење на коски и пнично мавање на повина, бубрези и други места изнуди признание на затвореникот, член на партија, член на СКЈ и симпатизер на народноослободителен покрет.

Најважно му беше да преку мачилиштата разбере каде е одредот, односно се бараше директна врска со одредот.

Беја позатворени сите членови на КИ и СЈОЈ.

Ова беше во Преспа под Бугарска окупација, каде и одредот во тоа време дејствуваше. Ке се потрудам овој случај да го опишам онака како што вистински во тоа време и беше.

Илиевски Стерјо од с. Кривени овој мал човек, но со челични нерви бескрајно поврзан за револуцијата, победата, слободата на "акадонскиот народ. Некаде на 19-20, X, 1942 год. потайно Бугарските агенти го зеле од домот или некаде е батен на пат, нива или друго место важно е однесен во Кажани Битола. По долго мачење тој пристапнува да соработува за ними, привидно, така да по пристапокот на Стерјо за соработка, а кој на врска ради гомела консоирација го задржал началникот

на обавештајната служба како важечка личност за издајство на одредот. Него дал па некој друг оперативец. По аваа физичка церемонија полицијата изгледа со некое превозно средство го донесе во с. Гавато, Стерјо дојде во логорот Гричин Рид. но каков дојде, тој беше целиот оретепан и тоа толку многу што неможевме да го препознаеме, по главата и дане зборуваме оти ушите му беја само крв, а тепан беше и во телото. Иле сите со жалење го гледавме. Во Стерјо одредот имаше многу доверба и го сметавме одредски човек. За ова и несе излагавме "Илија Панде" го праша како држење имаше пред полицијата, но тој за ова прашање несакаше многу да зборува, освен што рече беше тоа што ишто не кахал, туку продолжи да кажува да сите вие еден саа од овде да не нема.

"Езнат од другарите рече како ќе бегаме гледај какви сме ослабени долго време несме каснеле леб,

Стерјо се позаврте према братму Славета и му рече: Утревечер уште со еден другар дојдете ..... во местото тоа беше во месноста каде имаше и бавчи. Со овој разговор Овчарот и Илија Спировски Панде го испраќаа подалеку подзаприја и на Стерјо му го кахаа оланот за акцијата што следеше во с. Сопотско. Потоа му рекле како и што се случи со растурањето на одредот по групи да по акцијата тој Стерјо оди во логорите каде што Одредот престојува за да воспоставува контакти во овие логори во евентуално распорчкани групи. А Стерјо ги знаеше логорите на одредот и тоа беа Курјак и Гричин Рид. Дојде утредента а и времето да се одо по толку саканет леб. Славе мораше да оди ради местото кое беше закажано, и другите другари него запазијме. Со Славета и мене ме ме одредија големиците. Таја да со Славе тргнаме порано низ шумата и дојдовме на закажаното место. Таму и не стемни. Еве Стерјо со женаму со натоварена кола со гној, а во гнојот вреќа со леб и со Славета лобет го префрлијме во нашите ранци. се поздравијме со Стерјо и женаму и се рааделивме.

Ми се чини да со Славе влеговме во некакви бавчи, зедовие 3-4 велики и така продолжувме кон логорот. Лебот мислам беше 15-16 солунски селски леб печен во бурна. Кога стигнавме во логорот другарите се разбудија а пошто бевме толку многу гладни Илија Сипровски Панде им поделил по една осмина од лебот. Лебот пак скржаво се делеше. Дојде денот 22.X.1942 одтомври го нападише селото Сопотско Преслава. Покта уште со нашето влегување брвно притешни од непријателска фамилија и издадени на Бугарите, така да се случи во борбата да бидеме разделени на три куки. Ќас во бегањето се здружиле со В.Д. пол. комисар на одредот Илија Сипровски "анде", Јовановски Илија Томе, Лутовски Петко "Малчик". Но еден ден стигнавме на замаханото место Гричин Рид, котоа во Курјак со намера да се сртнеме со некои другари од одредот. Во Курјак се сртнише со Кашевски Стерје кој дошол како што бевме договорени, пред нападот на Сопотско. Име неколку денови бевме во рацете на Стерјо како тој му беше верен на политичкиот началник од Битола. Ќас беше извлечен во задеда или не провален во логорите, но Стерјо остана верен на народноослободителната борба. Сакам да ги наредам по ред и предходните работи кој Стерјо на одредот му служат и како обавештение.

1. Прва задача од комисарот Светтарот на вечерта на 12.XI.42 год. му беше наредено да оди до селото Болно и се поврзе со "Ите" Богоеовски. Стерјо да го скуси патот пошол према "зиковскиот манастир Св. Богородица", но таму се сртнал со други селани и во разговорот разбрал за убиството на "Ите" и некој друг човек. Исто така разбрали и за словенецот се мисли на Багрич Леси оти се фаатен истиот ден на 13.X.42 год. Стерјо доаѓа во одредот во логорот Курјак и ја кажува жалната вест. Пошто овие денови беја сите партиски организации позатворени од окупаторот единствена врска им беше Стерјо. Тој го знаеше каде е одредот. Стерјо беше интересен човек, изигруваше/изведуваше разни маскинацији/како и како да се извлечка од некои потенцијални ситуации.

Тој еден ден одел некај нас, но здогледал една колона тогаш тој се соблекол гол и влегол во реката која била близку, како божем се беше. А тој било рано сабајле, Бугарите мислејќи оти е ириднат од умот и го оставиле.

2. По акцијата во селото Сопотско Преспа Стерјо дојде како што бешме договорени пред нападот во логорот и на нас четворицата ни кажа да еден другар е убиен во Сопотско.

3. Стерјо на крајот на октомври доаѓа во логорот Курјик се мачи да не состави растурените групи.

4. Другиот ден по нападот Стерјо пак доаѓа во логорот, но без резултат за средба со друга група.

5. На 29-30.xI.1942 год. Стерјо пак доаѓа но пак никој не кажа за спрдбата со друга група и тогаш "лија Панде му рече на Стерјо да ако се јави некоја друга група кај тебе да му кажите за нас оти иле се префрлиме на Италијанска територија.

6. Овчарот со неговата група се јавиле кај Стерјо, а Стерјо им кажал за нашето заминување на Италијанска територија.

7. Ако Стерјо беше чесен према Бугарите, Бугарската полиција тој изјаве да не предаде.....

1. Нас групата на Панде ја провали или намести на заседа. Знај другарке читашкеда неговиот брат Славе не се наоѓаше во оваа група а беше префрлен сред нас на "таџијанска територија.

Тој се поврзаш со групата на командантот Оварот, оти и оваа група не ја издаде.

Сите овие изнесени работи можат да ги потврдат и други другари од одредот кои се живи.

"ногу не мачи во срцето кога се зборува за источни работи, а пак на срце секој да си стави и да помисли што зборува кога тој нес важно кој не е бил директен учесник на суштините што се случувале.

Многу е гревота и срамота да на некого му го јадиш трудот што го вложил во нешто како што е овој труд вложен на Стерјо Илиевски од Преспа. Ние прекивеаните борци од тоа време многу сме му благодарни и со големо фала за негова та помош, а за тепањето што го доби за да биде нивни соработник ние се одмаздивме на тие зверови.

Все ваква е работата со нашиот другар Стерјо, а не како што некој изразува неточно. Пак ќе спомнам неточно, тоа го зборуваат луѓе од покретот но тие другари кои зборуваат за Стерјо во ова време на настаните беа во затвор, а на беја во планина па да видат колку Стерјо му помогаше на одредот.

21.август 1984 год.  
Скопје

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МЧО  
С.Р.

## ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА ВО 1944 ГОДИНА ВО РЕСЕНСКО-ПРЕСПА

Сеопштата политичка ситуација во светот во 1944 година, кога фашизмот почна да претрпира тешки порази на фронтовите и успехот на сите полива на напредното движење, создаде услови, кои се осетија и во Преспа, кое создаваше услови така сенародното движење бидејќи се помасовно. Овој се осекаше така, што непријателот - бугарскиот окупатор отпочна поинаку да се однесува према движењето, чак што више имаше и случаи каде одбегнуваше судари и потери против партизаните. За овој можам да наведам еден пример, односно една случка која ни се деси мене и на уште неколку мој другари. Меѓу 3. и 6. август 1944 година требаше да поминеме низа селото Козјак во Преспа. Незнаејќи да во една кука е сместена една бугарска единица ние навлегуваме во селото и влегуваме во една кука во дворот. Стражарот бугарски не приметува и опалува еден метак у вис и бега во куката, во која беа сместени Бугарите. Ние кога разбравме дека тука има Бугари се вракаме назад од каде што дојдовме во коријата Сопотска. Утредента Бугарите превземаат претрес низ коријата, а ние во неја запокриени со лисје, Бугарите не гледаат и викаат: "Овде нема говеда, односно тук нема говеда, а другиот се одзива и тук нема говеда", а у ствари сите не гледаат.

Друг пример, јас денски одам од с. Грничари за Подмочани 20 - 25 август. Бугарите ме гледаат како одам, камикот се запира и отварат огон по мене, али никој не ме погодува, а сигурен сум дека можеја да ме убијат, но веројатно пушкаа над мене, несакајќи да ме убијат.

Овакви примери има многу, но овој го наведов само како пример како Бугарите, гледајќи ја ситуацијата во светот неповољна за нив, и тие веќе спламсаа и избегнуваа судири, уверени дека им себлихи нивниот крај, па си ја чуваа и својата кожа. Со оваквата нивна расклленост, ние можејме сега малу и слободно да дејствувааме на теренот, чак и денски.

### БОРВЕНА АКЦИЈА НА СЕДМАТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПРЕСПА

При повлекувањето на бугарската погранична единица од село Јубојно, која стигна до местото Горици с. Подмочани каде се лоцира, беше нападната од 7. македонска бригада сабјалината. Во оваа борба се загинати неколку бугарски војници. Т.е. не се водеше борба, ами чим беше нападната од страна на 7. македонска бригада, Бугарите оставија на положај се што имаа од тешко вооружување - минофлачи, брдски топови и тешки митралези и се дадоа во бегство према Вара планина и врвот Пелистер, односно према Битола.

Пограничната единица во Стрење врши преговори со штабот на

7. македонска бригада, ради нивното предавање. Командата на бугарската единица обекаја дека наредниот ден ќе има уште еден договорителен со-станок за нивното предавање. Меѓутоа, ова бугарска команда ја излага на 7. мак. бригада и побарува од Ресен засилување. Така, кога единиците бугарски од Ресен оди кон Стеве, доврга до судрување со еден батаљон од 7. мак. бригада и се водат тешки борби во месноста Шурленци, во која борба има жртви на обете страни и неколку бугарски војници се заробени. Но, баш чистата погранична единица во Стеве го заобиколува Фронтот и се дава во бегство, оставајќи го тешкото вооружување во караулата во Стеве и не се фатени таму, доколку тоа нее сторено во Битола, за што не ми е познато.

Во овој период на време, на местото Дервен - Гавато 7. македонска бригада има водено тешки борби со германците, који се повлекуваа од Албанија према Битола. Овде е водена таква тешка борба кога се дојде борба вгради, гради, каде се употребуваа ножеви.

Некаде во новембар месец 1944 година, кога 5. македонска бригада води улични борби во Охрид, 7. македонска бригада оди на помош на 5. македонска бригада, за да го затвориме прелазот Охрид - Струга. Ние бевме приметени од германската единица и ние пред да го затвориме овој прелаз, се повлекоја од Охрид према Дебар. Ние гонејки стигнавме до струга, каде 7. македонска бригада предстојува два дена. Тука добивме наредба да 7. македонска бригада замине за Кичево и таму остане за да одмори од долгите борби. Таму затекнавме балистички единици со кои водивме улични борби и откако го заајдовме градот, се сместивме во касарната. Ноќта, дојде курир од 15. македонска бригада, која бара итна помош да појдиме во селото Зајас, затоа што од нивната бригада осанал уште само еден батаљон во борбите со балистите. Ние во вората стигнавме таму напомош. Кога балистите видоа да ние веќе нив ги опкружуваме, тие се дадоа во повлекување према Маврови Анови. Командант на 15. мак. бригада, колку се сеќавам беше Брко. Гонејки ги балистите, ние направивме еден мал одмор во Маврови Анови.

Овде во Маврови Анови, од страна на комесарот Илија и Командантот Гудовски Васко на 7. македонска бригада јас бев повикан и минаредија да селото Дуово - гостиварско, кое е чисто албанско, како и Горно и Долно речани гостиварско, јас пошто добро владеав со шиптарскиот јазик добив задача со една чета, на која и бев комесар, да балистичките единици во овие села ги разоружам без борба, затоа што од ова зависеше понатамошниот успех да ли градот Гостивар ќе го усвоиме со борба или без борба.

По добиениот задаток, каде може да кажам во тоа малу се и супротставив, бидејќи требе да одам ноке, место непознато, куќа непозната, нит

имаг кој да ме води. Ми викаат задатокот мораш да го извршиш. Селото ќе го пронајдиш искре по лавежите на кучињата. Немаше што, задатокот мораше да се изврши. Дргиав со цела чета низ шума преку ридот на Маврово во еден дол, каде и дење тешко се доварга, јас по лавежот на кучињата стварно го најдов селото Дув, иако не бев сигурен дека е тоа. Го обиколивне селото. Со помошникот на командирот на четата Павле, јас затрапав на портата на првата кука од селото. Се одзва машки глас на шиптарски, кушени јуве - кој сте вије. На шиптарски му одговорив дека сме и не албанска бригада и дојдовме на гости кај вас, за да одржиме еден говор и заминиме во градот Гостивар. Ни одговори на шиптарски, повелете, туку ве чекаме да дојдете. Кога слезе и ја отвори портата бев приморан да глумам како Албанец и се изгрливне и изљубивне за да истиот доби впечаток дека е тоа стварно албанска бригада. Тогаш му реков да му јави одма на кметот и го собере целото село за да одржам говор, а потоа да заминиме за Гостивар. Човекот одма отрча до некоја кука, а потоа се даде знак со чукање на тапан, така сето село дојде во цамијата без оружје. Откако поседнаа во цамијата, на албански јазик им реков. Ке направиме список за да секој каже какво оружје има и го предаде на нашата бригада. Списокот беше бргу направен. Така да, по направениот список отидовне од кука на кука и го собравне оружјето, односно тоа го стори една десетина од четата. Потоа сите собрани ги заклучивне во цамијата и со ракетен пиштол на командата на бригадата, како што бевне договорени, и дадов знак дека селото е усвоено. Одма чим го ова сторив со селото Дуово, јас продолжив кон другите две села Горно и Долно Речани. Од Дуово со мене вразан го зедов кметот да ми биде како водич, бидејќи се беше уште нок втората половина на месец декември. Во Горно речани истото истото го направив, што го направив во село Дуово и потоа продолжив за Долно Речани, али веќе ме одели и селото го зазедов на јуриш, али без борба. И тука ги собрав сите, но овде цамијата не ги береше, него ги собрав во шкелото. Така мојот задатак успешно, без борба и пушка да се опали го извршив. Овај потврат беше многу ризичен за мене, али многу користен за нашата бригада, за да бидеме близу Гостивар дојдени неопазени, али пред да дојдиме во Гостивар, каде се наоѓаат неброени големи балистички единици, ние испред себе го имавме селото Бруток, а и веќе беше дење. Тука ни се деси нешто не предвидено. Некој од Долно речани, дали дете, жена или маж, и покрај нашата најголема предострожност побегнал неопазен и ти пошол во Гостивар и јавил на балистите што станало со нив во овие три села - Дуф, Горно и Долно Речани.

ГОСТИВАР

Ние пред да влеземе во Бруток горе над ~~Бруток~~ се јави еден тешки митралез со еден рафал. Тој рафал доварга од 1.косовска бригада, која е на пат за Космет, после нејзините акции во Поречје ~~ХИМИКИ~~.

У односу на нас, Косовските партизани сега се наоѓаат од спротивната страна у односу на нас и со рафалот нивни у ствари ги предизвикувале балистите од Гостивар да се јават.

Меѓутоа, кога овој непознат од кај нас ги известил балистите во Гостивар, тие сакале да направат една варка за да не излажат и на тој начин, осекајќи се дека се сардисани, од една страна ние, а од другата 1. Косовска бригада, се преправаат како партизани со петокраки на глава се натоваруваат на десетина камиони немачки и тргнуваат во правецот на Маврово со цел или да не заобиколат или да бегаат према Дебар, односно Албанија.

Меѓутоа на овој правец за да го затворит правецот према Маврово од страна на 7. македонска бригада е поставен еден автоматизиран вод на чие чело беше командир Науме Црноречки, кој ги сочекуват во еден теснец ги зауставува и ги прашува кој се, тие му викаат дека се партизани и дека тргнале да го ослободуваат наводно Дебар. Овој ги открива и им наредува сите да слегнат од камионите и да го фрлат оружјето. Тие приморани тоа и го прават, потоа овој заробени сите ги спроведува во Бруток околу 300 души. На овој начин Гостивар беше прazen од балисти. Во Гостивар влеговте ние, а и 1. Косовска бригада, со која преди да се сртнеме дојде и до судир измеѓу нас и нив, додека се разбравне кој сне што сне. Така го заведовне Гостивар. Сите заробени балисти беа првин затворени во едно школо во Гостивар, а оттука префрлени, по ослободувањето на Тетово на монополот.

Со завземањето и на Тетово, беше скршено и последното упориште на балистичките единици, сем што имаше во групи одметнати овде, онде, кои ги ликвидира покасно државната безбедност и единиците на НОВ КНОЈ.

#### ФОРМИРАЊЕ НА БАЗИ ВО ПРЕСПА

За прифаќање на нови борци за единиците на НОВ имаше формирани бази во Јубојно и Брајчино. Од овие бази новодојдените борци се испрекаа во Каарорман или формираа нови јединици и вршеше дополнување на единици.

#### ЗАРОБУВАЊЕ И ПРЕСУДИ НА КОНТРАЧЕТНИЦИ

За ова имам пишувано во книгата Јосиф Јосифовски-Горче Свештарот во 1985 година.

Што се однесува до ослободувањето на Ресен, тука борби не се водени за ослободување. Чим капитулира Италија, Роми и Бугарите се повлекоа, Ресен беше слободен.

## ВОРМИРАЊЕ НА БАТАЉОН НА НАРОДНА ОДБРАНА ВО ПРЕСПА

Некаде во втората половина на месец септември 1944 година во Преспа е формиран батаљон на народна одбрана, исклучиво од Преспани, со извјеток на една партизанка од Прилеп, која се викаше Мара. Овој батаљон го имат формирано другарот Чаушевски Пеџо, службеник во то-гашна ОЗНА, со задаток на гонење на остатоци од шпијунските центри од Бугарија, Германија и Италија, како и балистички одметници. Меѓутоа овој батаљон по неговото формирање десет до дванаесет дена, добива на-редба од Главниот штаб на Македонија, да истиот замине за село Горно Брановци Велешко. Со неговото пристигнување во Горно Брановци, овој батаљон беше бројчано преполовен бројчано, затоа што еден дел се врати назад и се јави на 42. дивизија во Гопек Битолско со задатак да се зго-леми 7. македонска бригада, а другиот дел од батаљонот остана при Главниот штаб во село Брановце. Јас беше полит комесар на овој батаљон, а Прицловски Мите од село Царев Двор беше командант на батаљонот. Кога дојдов во 7. македонска бригада, поради окружување на бригадата, то-га батаљонското раководство стана четно, а четното водно раководство,

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МИЧО

Драги другари,

Минатиот пат во расправата која е одржавне на 10 и 11 јули 1987 година овде во Ресен, речиси, го начинаве прашањето за работата и активностите на партијските и скоечки организации во Преспа и за формирањето и дејствувањето на одредот "Даме Груев" на свој терен, како и неговето префлување на албанска територија.

Го молам себирот да ми дозволи да се произнесам малу подетално кој беја актерите и иницијаторите за префлувањето на одредот "Даме Груев" во Албанија, со тоа што ќе цитирам и точни датуми како се таа се одвиваше и за ситуацијата која владееше на овој терен и ситуацијата во која се најде одредот "Даме Груев" во тие денови.

Како што е познато, по судирот на одредот со Бугарската војска во селото Сопотско на 22. октомври 1942 година, одредот беше разделиан во три групи, каде една со друга група не се знаеше и се наоѓаваа во една многу тешка обезглавена и неизвесна ситуација.

Јас наоѓајки се со мојата група која броеше четворица се најдовме во с. Гричари и Подмочани и тука со помош на Стефановски Јивко и Парковски Лазе од с. Подмочани успеавме да воспоставиме контакт и се здружиме со групата која прва префери и стигна во Подмочани. По два три дена другарот Стефановски Јивко не носи за с. Сливница да не смести кај некого. Над село Раица направивме еден краток одмор, кој одмор го искористивме за да се договориме со Јивка, каде не тој всашност носи. Тука од Јивка разбравме дека не носи кај Спировски Риста во село Сливница. Јас, познавајки го добро на Риста и неговата можност да ни пружи уточиште на сите кај него, предложив да го донекаде растеретиме на другарот Ристе, што беше прифатено од останатите и така со другарот Илиевски Славета јас отидов кај моите родители во с. Гричари. Тука со Славета останавме заедно до 17. ноември 1942 година, кога Славе замина во с. Кривени кај неговиот брат, со намера да се пошто, пото поврзе со групата на "Овчарот".

Јас кај моите останав уште три дена по Славеото заминување и на 20. ноември 1942 година од с. Гричари појдов во с. Коњско да побарам личен спас, бидејќи никој не ме побара и бев останат усамен. По мене појде и мојата мајка да ми помогне во моето сместување при мојот тетин ~~ни~~ и тетка во с. Коњско. Бидејќи тука не бев добро примен, наиде Тасевски Јордан и стапи во врска со мене,

кого воопшто не го познавав, нити знаев дека е чоек од покретот, иако ми се представуваше, јас се сомневав во него, ~~так што вине во почето-~~ кој го одбив. Тој, откако дознал дека сум во опасност кај Тетин ми, кој сакал да ме предаде на Италијаните, пошто пото упорно одлучи да ми по секоја цена помогне и ме спаси да не паднам во раците на непријателот. Утредента на 21. ноември 1942 година ме однесе на сигурно место во един прла во планината Пречна над с. Ковско и тука јас откако се уверив дека Јордан е чоек од покретот му се легитимирај и му ја кажав тешката положба на мене и одредот.

Тасевски Јордан уште во селото ми ја кажа врската со албанската партија. Тогаш го замолив да ме поврзе со нив. Јордан ик од 21 до 24 ноември 1942 година секој ден заминувал во с. Глобочани ~~да берат~~ врска, те така на 24 се сртнуват со Томета каде се договориле да јас утредента на 25. ноември дојдам кај Томета со посредство на Гочета од с. Глобочани.

На 25. ноември Јордан доаѓа рано кај мене во Трлата и ме обавести дека тој се договорил со Томета, да јас појдам кај него на разговор. Меето префрдување од с. Ковско со чун во с. Глобочани го организира Јордан, а со чунот ме преферија Георгиевски Нивко и Петровски Тодор. Тие, према договорот ме предадоа на Гочета, а Гоче ме однесе кај претседателот на општината Томета.

Во разговорот со Томета, јас побарај од него да го прими одредот цели "Даме Груев" на нивна територија во зимните месеци за да таму презими.

Тој одма не ризикуваше да прифати едно такво мое барање и ми рече дека јас за едно такво барање ќе морам да одам во Корча до Околискиот комитет на КП Албанија. Јас се се-гласив со тоа и го замолив Томета да тој што посокро ме префери во Корча. По чекање од 7 дена во с. Глобочани, каде бев сместен во куќата на Божиновски Панде и син му Гоче и Калешовски Сотир, снабден со нова лична карта од Томета на име Сотири Мичо га катуиди Глобочани, дојде aber од Корча кај Томета преку курир, да јас можам да одам на состанок со Околискиот комитет во Корча.

На 3. декември 1942 година, преправен како кумурија со 6 - 7 селани, предводен од Калешовски Геро од с. Глобочани во Корча ме предаде на врска кај Илија Фурнацијата. На 7. декември 1942 година дојде до средб со двајца другари од Околискиот комитет на Корча во куќата на Илија Фурнацијата. Ме запрашаа што јас барам од нив? Јас им ја објаснив тешката положба на нашиот одред "Даме Груев" и им објаснив уште што Бугарите направија со партијските организации во Преспа. Поради тоа и други околности што се превзема италијанскиот и бугарскиот непријател во Преспа.

Им раскажав дека одредот е сместен во азмуници и пештери и дека е одредот разделен во две групи. Затоа ги замолив да одредот во зимните месеци ги помине на нивниот терен.

Тие откако ме ислушаа, ми рекоа дека се слагаат да го одредот примат на нивни терен, а воедно одма преваедеа испитување за да дезнаат кој сум и што сум, покрај другото ме прашаа и ова: Како ќе одиме за Америка? По воздух, по вода или по пат, за да видат "колку текам"?

Потоа, ми рекоа да напишам писмо до мојот комесар, за да и тој дојде овде на преговори и писмото да мо предадам на Илија Фурнацијата и си заминаа, а мене Илија во собата ме заклучи, од што се доста и исплаши, и право да ви кажам, почнав и да плачам и размислувам што си направив.

На 8 декември 1942 година испратив писмо до Свештарот преку Илија Фурнацијата, кој го предава понатака на врска. Писмото мое Свештарот го добива во с. Покрвеник - во пештерата. На 19.декември 1942 година Свештарот тргиува на пат за Корча, Придружен од Трновски Митре слегува од Пештерата до месноста ~~Жиркински Џацирах~~ Шурленци-Сиркан и тука Свештарот се качува на автобус јој оди во правец за Корча. Во близина на с. Глобочани Свештарот слегнува ради врската и јавката што му беше описана во моето писмо. Така, тој се јавува кај Пандо комитот и син му Гоче во с. Глобочани, каде е преставен кој е и со писмото одат кај претседателот на општината Томета, кој е член на КПА. Така Свештарот се представува и кај Томета, кој е. Томе му издава нова лична карта и му дава придржник Илија учителот, кој го донесува кај Илија Фурнацијата во Корча, со превозно средство ~~Камион~~, шофер Јонче Кеременче. Така навечер кај Илија <sup>учителот</sup> се одржува и состанок со членовите на ОК за Корча. На овој состанок од една страна беше Свештарот, јас, а од друга страна Илија учителот, Илија Фурнацијата, секретарот на комитетот Штива Беар и уште еден член. Договорот беше успешен. Албанците со раширени раце не пречекаа. Никакви услови не поставија за нашиот престој се одредот на нивна територија. Не замолија, да кога ќе дојди одредот на нивна територија, која ни е доделена, а тоа беа македонски села, да таму створиме народно-ослободителни одбори, едно, и друго, да на тој терен створиме диверзантски групи за да по наша или нивна потреба, билат вклучени во наши или нивни борбени акции. И, трето да одредот чим стигне на нивна територија, да направи посета во с. Прокри, за да виделе и нивните луѓе да и други народи се борат против фашизмот. Со тоа и состанокот беше завршен.

Јас и Свештарот бевне многу радосни, Свештарот одма напиша едно писмо до Трповски Митета и Илија Спировски-Панде, во кое му соопштуват: "Мите, Панде, со "Слебодана" одма се видов, овде се е добро. Мите, јавите му на "Овчарот" да и он дојде кај тебе да ги споите двете групи и што побргу да ги префериш во с. Ковјесе кај Јордана, а Јордан одма да ги преферили при Панда комитот и син му Гоче во с. Глободани. "Овчарот" одма да ми јавит за довоѓањето на одредот преку председателот Томета.

Писмото му беше предадено на Илија учителот со усна порака да го писмото итно испрати во с. Покрвеник до Митета. Така Илија учителот писмото му го предал на Томета - Католикот, кој писмото му го дал на Гочета Божиновски со задаток да го одма уште вечерта писмото предаде на Јордана во с. Ковјесе, со порака Јордан одма утредента на 21. декември писмото го однесе во Покрвеник. Така Јордан Тасевски - ногу храбар чоек, на 21.12.1942 година, иако имале многу голем снег, оди во с. Покрвеник при Мите "војводата" и со Спировски Панде<sup>"</sup> го читаат писмото и напишуваат писмо до "Овчарот", кое е по одреден канал испратено во с. Златари и некаде на 24/25. декември 1942 година истото го добива "Овчарот" во земуницата.

"Овчарот" со неговите другари Трајчевски Мите-Старејко, Соколовски Крсте-Јордан и Илиевски Славе-Стеве на 26/27. декември 1942 година тргнува на пат за Покрвеник кај Мите "Војводата" под многу неповољни услови и голем снег и голема оддалеченост Бигла - Галичица.

Илија Спировски-Панде не чекајки го повеќе "Овчарот" со групата тргнале со Митета за с. Ковјесе, но потем одлуката ја промениле и ова група на 26/27. декември 1942 година преседува во с. Лескоец или Стеве кај некој чоек, кој ги носи кај Јордана во с. Ковјесе.

Трповски Мите - неуморен херој, кога се вратил во Покрвеник го нашол "Овчарот" пристигнат и на 27/28. декември 1942 година ги носи другарите лично во с. Ковјесе кај Јордана над село во трлата овчарски, каде се споиле двете групи и сите вкупно биле 8 души.

На 28-29.12.1942 година одржан е јавен митинг во с. Ковјесе и формиран народно-ослободителен одбор, а потоа со чун групата преминува на албанска територија, по однапред припремениот канал од Тасевски Јордан и мене и во согласност со Божиновски Панде и син му Гоче.

Мора да им се искаже една голема захвалност и признание на другарите од с. Ковјесе и Покрвеник, кој успешно ја извршија оваа многу важна поверена задача и на сите другари са наша и албанска територија кој учествуваа во овој потфат.

Кога би се сакало да се мери на кантар, кој е позаслужен во целиов овај потфат за спасување на одредот "Даме Груев" од неговото потполно уништување, да ли мојата самоиницијатива да барам спас во таја безизлесна ситуација - ризикувајки го својот живот, или Тасевски Јордан кој ме мене спаси и поврза со другарите членови на партијата од албанска територија, или сите други другари, напред свомнати, тешко би можело да се иснајде кој е најзаслужен, али едно е јасно да сите ние направивме едно пөлемо и нечувено дело за спас на одредот и покатамошното ширење на покретот во овој дел од нашата земја.

Од една безизлесна ситуација, дојде до преокрет, те така на место новата година да се дочека во земуници и пештери, таја одредот повторно собран заедно е прославуваше новата 1943 година со песна и игра во куката на Вежниковски Панде-комитот и неговата цела фамилија во с. Глобочани на албанска територија, а јас и Свештарот во с. Пејани, каде дојдоа и двата члена на Околискиот комитет на КПА за Корча, да заедно е пречекаме новата година. Вечерта другарите, покрај другото побараа да Горче -Свештарот им одржи едно предавање на француски јазик, кое го слушаа многу други нивни другари.

Од нашиот одред, всашност недостасувавне се уште јас и Свештарот, кој секој момент чекавше да не известат дека одредот прешол на албанска територија и во тие исчекуваше ни минуваа разни мисли. Што стана со нашето писмо до другарите, дали другарите скрочно е имаат минате оддалеченоста и да ли се скрочно минати на албанска територија, овие помисли не ни даваа мир нити сон. На 1. јануари и вечерта 1943 год. преспаваше и се договориваше со Свештарот, дека вака неможеме повише да чекаме. Одлучивше да на 2.01.1943 година јас со еден албански пријател појдам и го побарам одредот. На газдата Алија му ја кажавше нашата одлука и го замоливше да појде до Илија Фурнацијата и му ја каже нашата одлука и да Илија најде еден пријател за мене. Така сабајлината на 2.1 1943 година со пријателот Лефтер од с. Прогри, кој случајно се нашол тука, појдоваше во Прогри. Овде за пријател ми го даде Абдула, син на оца, наоружани со пиштоли, стидоваше за с. Глобочани, каде стигнавше вечерта во мракот. Тука слушнав радосна вест за одредот. Настана едно бацување со другарите и на радоста и немаше крај. Им раскажаваше се направивше со албанските другари за нашиот престој на нивна територија и ги известиваше каде го оставил Свештарот. "Овчарот" кога се чу од мене нареди одма да тргнеме за с. Прогри за да се што поскоро сртне со Свештарот. Иако времето беше многу лошо и непогодно - зимно време со врнежи на снег и лапавица, патувавши цела ноќ ~~и~~ не обдени на влезот во

с. Прогри. Многу другари беа озледени. Од изведената облека мнозина беа рассалени и искрвавени, но и покрај тоа радосни стигнавне во селото. Тука ни беше приреден величанствен пречек, а времето утредента се потреви убаво, изгреа едно санце. Селската стража од с.Прогри беше не приметила и јавила на Лефтер, тој беше секретар на партијата во селото и командир на селската чета. Тој беше го построил селото во колона по еден и кога врвевне покрај нив тие со партизански поздрав со кренати раце тупаници не поздравуваа. Викаа на албански јазик да живеат македонските партизани, да живеат партизаните на Југославија, да живеат партизаните шиптарски и други пароли. Таков пречек никаде до тогаш не беше имале, ама никаде до тога било на наша територија или албанска. Тоа беше нешто невидено и свечене. Истиот ден на 3.1 1942 година кавечерта албанските другари го донесоа Герчет Свештарот од Пејане во с. Прогри. Во селото Прогри, чим се сместивше во куката на Лефтер, беше организирано пресфлекување на другарите и потоа парење од вешки, а потоа ни донесоа јадење, а потоа беше организирана веселба со музика, која траеше се до некта. Така кога стигна нашиот комесар Свештарот кај нас беше голема веселба и така свечене е дочекан, с на радоста и немаше крај. Овде кај овие прекрасни луѓе храбри и гостопримливи останавне 3 дена.

На 7. јануар 1943 година одредот "Даме Груев" појде во борбена политичка акција. Во придружба на 5-7 албански другари, вооружени со пушки, тргнавне на пат за с. Цер - македонско село. Големиот снег на Иван планина ни го цепеа албанските другари. Јас и Герче немавме пушки, али беа да им побараме, тие ни дадоа две пушки - куси италијански. Во Цер на масобраниот народ Свештарот им одржа говор и зборуваше за што се ние бориме и за нашите сојузници. По говорот тој ги повика да формираме народно-ослободителен одбор, што беше и направено за понатака да се редат исти такви успеси во сите 8 албански села со македонски жители, каде се одржуваат митинзи и формирани народно-ослободителни одбори.

На албанска територија останавне до негде 6/7. март 1943 година, потоа се враќаме на наша територија во с.Којско, а потоа отидовме во с. Нивици - Егејска Македонија и одржавме митинг, а по митингот пак се вративме во Којско.

На 10-11. март 1943 година во Којско пристигна една група од 5 другари од битолскиот одред "Јане Сандански". На 12. и 13. март 1943 година се наоѓаме на теренот Отешево, Покрвеник и Стипоне, со цел да го нападниме пограничниот пост, но тука еден другар, кој ни се приклучи по митингот во с.Нивици Горѓи Метасакс-хизофреничар, кој при страф добивал некои напади, и тука тој почна со некакви

негови гласови, лавење како куче, викање, почна да држи говор и други негови работи, за што ние не бевме запознаени дека е таков, сметавне дека сме откриени, оти бевме во непосредна близина на непријателот, ние акцијата е одложивне. Се вративме во Отешево, а тука пак бевме откриени од страна на Ѓорѓи Метаксас, каде повторно почна да држи некои говори на грчки јазик, те така бевме присилени да се повлечиме во една пештера над с. Отешево и Покрвеник. Во пештерата Ѓорѓи Метаксас пак се активира, те поради таквите негови чести нападни, командантот на одредот Велковски Горе - Коста, без да се консултира со некого во штабот, го извади пиштолот и го уби на Метаксас.

Од Ова место во пештерата се вративме во с. Ковско и на 16.март 1943 година со помош на другарите од Ковско со чунови сме префрлени <sup>наводи</sup> ~~бо~~ с. Бесфиње - Костурско, Егејска Македонија.

септември 1987 год.

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МИЧО

КАКО СЕ ОСЛОБОДЕНИ УАПСЕНите ПРИЛЕПСКИ ПАРТИЗАНИ  
ВЕЛКОВСКИ ГОРЕ-КОСТА/ПОРАНО "МИЛАН" И ИГЊЕВСКИ ИЛИЈА-ЦВЕТАН/ПОРАНО  
ПСЕУДОНИУМ "ПЕЦЕ" ОД ПОДМОЧАНСКАТА ПОЛИЦИЈА

Прибрајки материјал за случајот околу Марема, од страна на Назар ИСВВ, од с. Грнчари, тогашен шандур во општината Подмочани, дојдовше до еден интересен случај за апсењето и ослободувањето на прилепските партизани Велковски Горе - Коста и Игњевски Илија-Цветан, за кое сметам дека нее на одмет да се рече неколку збора.

Како што постарите комунисти знаат, по катастрофалното разбивсје на прилепскиот партизански одред, во Преспа беа префрлени напред споменатите партизани, кои прифатени од покретот во Преспа беа легализирани како да се од Струшкиот терен, а гаранти беа Шушевски Борис и Несторовски Симо и беа познати во Подмочани со имињата Милан и Пецо.

Еден чоек -именувајќи го

Назар ни рече дека ~~XXX~~ од с. Подмочани на Селим од Подмочани во доверба му рекол за споменатите луѓе дека се од Прилеп, а не од Струга. Тогаш Селим ова му го пренел на Шани Марем од с. Бела Црква, кој беша главешина во општината во с. Подмочани и поврзан со се вкупната албанска власт во селото и подалеку. Тогаш Марем Шани во договор со командирот на полицијата ги викнале споменатите Горета и Илија на сослушување. Ги прашувале од каде сте?, кога овие одговарале дека се од Струга, испеднициве им викале дека се од Прилеп, а не од Струга и други испитувања. ~~даки хихи~~ По испитувањата, откако овие го тврделе истото, дека се од Струга, на Назар и уште еден полицаец со нив заедно им било наредено да одат во нивниот стан каде тие живееле за да се изврши претрес. Нососјки ги по патот, Назар му рекол на Полицаецот, ајде да ги пуштиме луѓето и да не ги мачиме, затоа што Марем Шани овакви клупости правеше и за време на стара Југославија, те одма им свикале: "Ајде вие одете си и бегајте од тука". Така ~~и~~ Назар и полицаецот ги пуштиле овие двајца, не појдојки да извршат претрес, за што Назар и полицаецот утредена во полицијата биле земени на одговорност, оти ги пуштиле своеволно.

Другари, исказот на Назар е снимен на магнетофонска лента и се наоѓа во историјското одделение на Ресен, кај Јанкуловски Кицета.

Овој случај за нас е нов и непознат во кругот на боречката организација, кој за мене, заслужува внимание.

август 1987 година

ДИМИТРОВСКИ КРУМЕ-МИЧО

## ВЕРНИ СЛУГИ НА НЕПРИЈАТЕЛОТ

Како и во другите краеви на Југославија, така и во Македонија, која беше поробена и поделена под Бугарија и Италија, односно Голема албанија, и единиот и другиот окупатор својата поробувачка улога ја остваруваа под познатата парола "Савади па владај".

Како што беше случај и во другите краеви на поробена Македонија, така и во Преспа, неднаш по капитулацијата на бивша Југославија се појавија предавници, верни слуги на окупаторот.

Во с. Гричари Преспа некој видни бегови и бегчива, аги, високо ги кренеа главите и под заштита на окупаторот со разна иницијатива пропаганда - да фашизмот ќе победи во целиот смет, да Италија ќе и го даде на Албанија територијата на Македонија, да Албанија ќе стане голема држава, да Македонците ќе учат албанско школо. Да од македонските куки ќе направат бавчи за да саделе компири и што ме други погрдни заборови за Македонците. Ова се беше со една цел на окупаторот за да создаде национално истрепение. Така уште од првите денови на окупацијата на Италијано-албаниите отпочнаа со заплашување.

Се правеше притисок да сите Македонски деца обavezно учат на албански јазик. Оние што не ги пуштаа, беа помикувани на сослушувањи и им беше претено затварање, така што мнозина, немајќи друг излез, мораа да се повинуваат на таквите притисоци.

Понатаму, тогашните управувачи, премајдеа уште еден чуден и несвртлив плод за сумливите жители, а тоа е: да се на господин зотии круетар му се пријемуваат три пати на ден, што искажност представуваше смевозможување да одат да работат во поле, на нива, на орање, жиеење, косење, по дрва и други земјоделски работи. Беше направен еден подалг список луѓе, кој за нив беа сумљани, и тоа од селата: Подмочани, Гричари, ~~Муралица~~, Асамати, Езерени и Бела црква. Рапоретот на пријемувањето беше: во девет сатот на сабајле, до 14.00 и во 17.00 часот.

Внешниот список на балистите од село Гричари и Подмочани:

Главни од село Гричари:

- 1- Мечо Тифик,
- 2- Неципи муарем,
- 3- Мемими мемиш

Нивни привредници:

- 1.- Мечо Риза,
- 2.- Мечо Ејуп
- 3.- Неципи цаимо
- 4.- Шабани Мислим
- 5.- Сулејманов Ракип
- 6.- Дурмиши мамут
- 7.- Ајредими Јусуф

- 8.- Исов Назар - полицајац балиста,
- 9.- Векири Мишур - полицајац балиста,
- 10.- Амети Кемил.

мобилисани на сила во балисти:

- 1.- Медими Феим,
- 2.- Асани Далип,
- 3.- Мифтари Назми,
- 4.- Мерсели Кадри,
- 5.- Исаиди Бесим,
- 6.- Алили Челик,
- 7.- Мустафов мустафа, набргу им дистерира,
- 8.- Орани Раги

Од село Подмочани: браката:

- 1.- Касамов Селим
  - 2.- Касамов Зало, и
  - 3.- Касамов Есад.
- Ч- Џашор Ресен

Полицајци во општината во село Подмочани:

- 1.- Векири Рифат Мишур, милиционер, од с. Гричари,
- 2.- Исов Назар, полицајац, од с. Гричари.
- 3.- Ватов Чемо, полицајац, од с. Подмочани, кој во април 1944 година отиде во партизани.

Балисти од град Ресен:

- 1.- Мишур, по националност Турчија,
- 2.- Адемов Ајредин.

Од село Краини, Наколец и Аръети имаше многу балисти, чии имена не ми се познати, сем на така наречениот џуса Краини, кој беше водач на сите балисти од Преспа.

Кога балистите се подготвуваат да створат една чета за борба против партизаните, тие на неколку пати 1943 година одржуваат состанци во куќата на Ага Јемиши. Одржан е состанок кај манастирот свети Илија во с. Гричари, кога се присети и балисти од с. Краини да челе со иницијатива џуса, кој именитиша во Аметаоговата Албанија беше бил по чина мајор и дошол во Преспа за да собере "напредни" пробалистички сили во неговите редови за да ги одведе во Албанија за борба против албанските партизани, каде и неколцина од с. Гричари се убиени во борба со албанските партизани во Подградец, и тоа:

- 1.- Узмир Бесим,
- 2.- Мифтари Назми
- 3.- Мерсели Кадри
- 4.- Векири Мишур, погрешно убиен од Назаре, мислејќи дека е партизан.

Главен курир на балистите е Јашари Фароди од с. Гричари се дојдовшто префрлување во Албанија - новември 1943 година.

Балистичката команда од с. Крани им испрати позив за во балисти и на: Мустафов Мустафа, кој и порано беше нивни припадник.

- Ќозаро Феим

- Кано

- Риза Качакот, како и на други, меѓутоа овие не отидоа да се јават на балистичката команда, иако им беше претено дека ќе бидат убиени.

Многу е интересна политика на балистите со напредното движење на отпорот. Никој од партизаните во Преспа не настрада, ниту некој од партизанските фамилии, иако знаеја кој се. Никој не беше иту тепан, ниту убиен, нити так имаше случај да се меѓусебно расправаат со македонското население.

Ага Мемиш од с. Гричари, по националност Турчин, ~~никаквих блискиот~~ тој на сиромашите им помагаше и беше добар човек, но што го иштети да стане големоалбанце, а покасно балиста, тоа е чудно прашање. Одма со окупацијата во Преспа, тој стана председател во општината во село Ѓубојло и ги спроведувал наредбите од Корча, но не останува долго време како претседател на албанската општина. Уште почудно што кај него во септември 1943 година се одржани неколку балистички состаноци, каде се расправало за создадената политичка ситуација и се прашувале што покатаму. Бугарите ќе извлеаат во овој дел, ние треба да се организираме и да не дозволиме да дојдат на овој терен. Така ага Мемиш исцело се дал на балистичката организација и во октомври месец 1943 година со други балисти одат во Албанија и се борат против народно-ослободителната борба на Албанија. Таму во градот Подградец во месец ноември 1943 година во улични борби балистите со партизаните беа убиени напред споменатите балисти.

#### ЧУДНИ НАСТАНИ КАЈ ЗАЕДНИЧКИОТ НЕПРИЈАТЕЛ НА НАПРЕДНОТО ДВИЖЕЊЕ

Уште пред војната беа страсен ловција, а и како партизан низ 4-годишната војна секогаш во коштец со дивината, каде ми беше планината и дом и постела, имав можност да видам и да се подетално запознам со креволожноста на еднородни дики животни, кои имаат еднаква цел – напад на питомиот добиток со цел да за себе прибават добит, без разлика на видот на добитокот, да ли е во прашање овца, коза, вол или коњ, при што оштетен останува сајбијата на тој добиток, а често пати со прстот вуста. Му се скинува рамото, што се вика, останува без коњ, без вол, а тоа негово дотогашно рамо, членадат на сајбијата помише ќе го осети, затоа што често пати бива

осакатен вазекогаш, никогаш да не дигне глава од бедотија. И тога, кога тие крволовчи дими суштество ке "ги окрвавет своите раце", со цел да го сочуваш пленот кој насилено го присвоиле, кидисуваат не меѓусебна борба и меѓусебно колене, заборавајки на фактот што се тие единородни и од ист сој и раса. Заборавајки на нивните цели, кои им биле исти зглобни, нечеситни, ужинтузачки и лакомски.

За разлика од дивите животни, за жал, истото се случи и со дотогашните брака, меѓародни меѓпријатели, коеј кој беше заедничко да се борат против народно-ослободителното движење; да присвојуваат туѓа земја и туѓа територија и ја наречат своја; да на еден народ му ја одземат својата земја, својата слобода и се што е негово и мајчинско. Тоа беше македонскиот народ, кој беше од памтивека игнориран и угистуван, за кого белистите ќикав дека се ствара "Голема Албанија" и дека тие можат да бидат само Албаници и никако други. На другата страна, "комшиите" Бугарите пак заборавајќи дека Македонците не постојат, ами дека се тие Бугари. Во таја иницијалност, во тој иницијални крволовчи потнат пред себе како крволовчите дими животни, кои не бираат при нападот да ли е тоа овца, коза, вол, коњ или магаре, така и тие не бираат да ли се тоа жене, мажи, деца или старци, се што ќе им надише напредно во раце, го редеат под нож, оставајќи го, често пати, без никде и никшто, без средства за живот, без покрија над главата. А, тоа затоа само, што тие жене, мажи, деца и старци од македонско потекло не одустанат да ја бараат својата слобода, која слобода не ја сакаат само за себе, ами е исклучувајќа заедничка слобода. Је исклучувајќа борба за равноправност. За братство и единство меѓу народите и народностите – без разлика на вера и нација и лејаја крај по планините во меравноправна борба со скупаторот.

Така, исто како и кај крволовчите дими единородни суштества, се случи да на крај, кога тие во нивните напори, кога веќе и на едините и на другите им без неке окръвавени нивните раце во борбата против се што е напредно и што се бореше за своја слобода, борејќи се едините да го задржат она што го имаат веќе во своите раце, а другите никогаш нечеситни од она што го имаат, првите напори да приграбат колку што е можно помеќе, и, така, на крај кидисаа едини на други, заборавајќи, како дивите единородни животни, на нивната дотогашна иста "братска цел".

Во мојата Преска се случи, да чим капитулира Италија, Бугарите оимаатргиаа тој да го искористат во свое проширување и проширување на нивната власт и при тој иницијативи потфат, тие се послужија со една своја итрина. Со цел да му ги замечват очите на македонското население, се исклучаа дека се иницијали ослободители и нивната цел за проширување ја прикажуваат како потврд на насочен со таја единствена иницијатива цел – да ги

ослободат "своите браќа Бугари", како ги нарекуваа Македонците, а за да го тоа уште поуверливо прикажат кај народот се решија да ги жртвуваат своите иници дотогашни браќа балисти, иако знаеја многу убаво и во тоа беа многу добро умерени и на низ примери тоа докажувано, дека тие балисти до тој ден и се уште беа и се иаква страна.

Мнозина балисти се фатени во село Крани и на зверски начин убиени во село Штрбово - Преспа. Према некој соузница, убиени се со мавање по глава со каска /копач/ и, дури и недоотепани, фрлани едни на друг и покриени со земја и задушени. И, нее ни за чудење на еден овакоф потфат, кој се прави од страна на Бугарите, односно бугарските фашисти, бидејќи тие на тоа беа изучени и многу добро обучени за правене <sup>такви</sup> злосторства против македонското население. Али сега беше зачудувачко тоа, што, дури за некој и необјаснет настан, бидејќи сега тоа се применуваше против инициите дотогашни и тогашни сојузници, кој како и тие, на грб носеа многу злодела извршени на територијата во Албанија и други краиште надвор од Преспа во изненадената Македонија, во борба против народно-ослободителното движење. Кога посегнаа против се што беше напредно.

Таков беше Ракип, кој на територијата во Албанија, вршел редни злочини против семејствата на партизаните. Тој таму тепал, убивал, силувал жени мајки и сестри од партизанските фамилии. А тој исти Ракип, покасно, знаејќи си ги своите недела за да не биде фатен, затворен и предаден на новата албанска власт по ослободувањето, тој станува илегалец и се крие кај неговите јатаци во с. Гричари, и тоа: кај Ајрадини ~~Дубров~~, негов соборец во борбите против албанските партизани; Сабри "Гец", Муса оцата и кај своите две жени - една во село Гричари и другата во град Витола, каде често го менуваше легалото за да не биде фатен - час кај јатаците, час кај жените. Меѓутоа, неговото живеење со своите жени му донесе и најголема неволја, која го чинеше да ја изгуби својата глава.

Тој Ракип, живејќи со својата жена во Витола, таја едно време останува кравидна од него, при што на органите за гонење не им беше тешко да дојдат до заклучок дека тој е тука кај неја и беше фатен. По факавето и затворавето, стигна писмо од соседна, тога пријателска, Албанија, во 1945 година со барање да им биде Ракип предаден за да му судат за неговите злодела, што беше и неправено, па во Албанија Ракип е изведен пред суд и осуден на смрт со стрелаче.

ОДНОСОТ НА БАЛИСТИТЕ ВО ПРЕСПА ЗА ВРЕМЕ НА НИВНОТО ВЛАДЕЕЊЕ  
Од државето на мнозина кој иако стапија во балистичката формација, низ многу примери за инициото државе, покажува дека доста од нив тие таму

стапија поради што мораа и беа присилени на тоа, или заведени од нивните главешини.

Затоа, оние што се самите предадеа, кое го сторија откако видоа дека им се ближи крајот во 1944 година и тоа: Ајредини Јусуф, Орани Амди, Мечов Тифик, наречен Тифик бег, Неципи Муарем, Неципи Цане и Исов Назар - балисти од село Гричари, потоа, Касемов Селими, Касемов Зела и Касемов Есат тројца браќа од село Подмочани, кој не се предадеа и не отидоа кај Бугарите, ами дојдеа кај нас партизаните и се предадеа и сите останаа живи, дури не им се суди, сем на Тифик бег, а бидејќи на грб не носеја некоји злодела - сторени на наша територија, нити ги побараа да им се предадат на Албанците, тие беа пуштени дома.

Други, кои исто така немаа злодела против населението, иако беа балисти и во служба на нивната појицијска служба, исто така останаа живи. Дури некои по капитулацијата на Италија стапија во нашите редови, како што беше случајот со Мамутлари Моарем, кој ни се приклучи во нашите редови во март-април 1944 година и Минур од Ресен кој стапи во нашите редови по капитулација на Бугарија и стана командир на самостоен одред и во борбите со германците се покажа како многу храбар раководител. Кога се заберува за односот на Балистите, морам да кажам да балистите од Преспа, со можда мал исклучок кај некој, кај повеќето нив нивниот однос беше двојак. Тие ја носеа балистичката облека и називот, но не заборавија да го незанемарат нивниот однос и со партизаните, каде тежеа колку може, тој нивни однос никогаш да не се заештрува за да останат на двете страни подносливи и со мислата и со односот. Веројатно си поставиа пред себеси "ШТО АКО?". Со еден збор, водеа сметка и за после и оставаа слободен простор на обете страни, зависно од исходот, како ќе испадне на крај.

Ваков мој заклучок е затоа, што тоа тие го потврдија со бројни нивни примери, за што ќе ги набројам само некој: Мнозина балисти, односно мнозина од нив, иако ги знаеја нашите движења и средби, тие никого никогаш не го пријавија или предадеа на италијанската војска.

Да го изнесам случајот кога Мерсими Неврузов Кадри од с.Гричари, кој како балиста, тој дури, пред да постане балиста, ни ја воспостави врската со Раповски Ќиме во ектомври 1942 година, што значи откако постанува балиста нему му беше познато кој каков е и со кого соработува, тој никогаш не направи предавство. Или, случајот кога во ектомбар 1943 година јас појдов со дватројца другари до храна кај Раповски Ќиме и тогаш на гумното пред куката

на Ќимета вршеја жито Ракип и Ајрадин Демов Јусуф беа полегнати на сламата и кога је видоа, тие се преправија како да спијат и не не предадоа никому.

Пример, во пролетта 1943 година Кочаковски Риза беше селски пољак во село Гричари, а јас со уште двајца другари партизани навратив кaj моите дома да земам храма. Риза бил со Мишета Раповски засолнат под тромот на плевната од Тефик Мека и не виделе кога сме сне влегувале кaj мене дома, али Риза никому ни збор за тоа не кажа на полицијата.

Случај кога во ноември 1942 година, Мерсели Неврузов Кадри во планина воспоставува врска со Раповски Ќиме, наш соработник, за кое веќе еднаш реков напред.

Потоа случајот во летото 1943 година во с. Курбиново во воденицата Стефановски Живко член на поткомитетот во Преспа, случајно се срекава со Фазли Козаро и довлега дури до меѓусебен политички дијалог, али Фазли тоа никаде не видел го изнесе никогаш пред полицијата.

Во септември – октомври 1943 година фатени се новоизлезени партизани од страна на балистите, меѓу кои еден е и Каракиевски Никола од Ресен. Откако ги распрашале кaj одат, овие се признале, а потоа балистите ги пуштиле да заминат.

Случајот кога Тефик Мечов, односно познат како Тефик бег на своите момоци – овчари им наредува пред своето одење во балисти, ако партизаните ви дојдат и побараат некоја овца за месо, негде во октомври 1943 година, вие една овца да не давате, ами за една да дадете 10. И, стварно, за ова се лично уверив и дознав некаде во месец ~~октомври~~ <sup>Ноември</sup> 1943 година, кога со батаљонот "Мирче Ацев" стигнување од Порече – Демир Хисар, преку планина Бигла и Баба, во село Ѓубојно. Јас пошто бев Преспанец и местата добро ги познавав, бев водич уште од Бигла и кога стигнување во Преспа ми беше потребна доста храна, а патот не водеше при идењето покрај село Подмочани и Гричари. Организирање 2 групи за собирање на храна и едната група на чело со Ристевски Ефим од с. Подмочани се упати кон ова село, од каде зема доста голема количина на леб, а втората група ја водев јас и откако исто така зедов потребна количина леб во село Гричари, се упатив кон ба-чилото на Тефик Бег над село Гричари. Кај колибите ги затекнав момоците Тефикови – овчарите Петро и Митро, со кој добро се познавав од порано. Петро и Митро беа Власи и неколку години кај Тефик.

Им кажав зошто сум дојден и ги замолив да ми дадат една овца за месо. Петро ми одговори: "Е синко Круме! Една овца не давам. Имам наредба од газдата Тефик бег, да кога ќе дојдат партизаните по месо, ако